



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 191-13-602-32, за огласи 191-13-602-31.

Среда, 4 март 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XX

Цена на овој број е 90.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динара. — Редакција: Улица Јована Ристичкија бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

145.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДЕЈНОСТА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДМЕТИ ОД ПРАЧКИ**

Се прогласува Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот на стопанските организации за дејноста производство на предмети од прачки, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 февруари 1964 година.

ПР бр. 44  
29 февруари 1964 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДЕЈНОСТА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕДМЕТИ ОД ПРАЧКИ**

#### Член 1

За дејноста производство на предмети од прачки од 1 јануари 1964 година не се плаќа придонес од доходот на стопанските организации.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

146.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ОПШТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК**

Се прогласува Законот за исплата на еднократен додаток на уживателите на општ инвалидски додаток, што го усвои Сојузната скупштина на сед-

ницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1964 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор од 28 февруари 1964 година.

ПР бр. 45  
29 февруари 1964 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ОПШТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК**

#### Член 1

Според одредбите од овој закон ќе им се исплати еднократен додаток на уживателите на лична и фамилијарна инвалиднина на кои според Уредбата за инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64) им е признато правото на општ инвалидски додаток за декември 1963 година.

#### Член 2

Еднократниот додаток ќе се исплати во височина од 100% од општиот инвалидски додаток кој на уживателите на општиот инвалидски додаток од членот 1 на овој закон им припаѓа за декември 1963 година.

#### Член 3

Еднократниот додаток ќе го исплати по службена должност органот што врши исплата на општиот инвалидски додаток, по пат на чековна упатница, без донесување решение.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

147.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за претпријатијата за аеродромски услуги, што го усвои Сојузната скупштина на заеднич-

ката седница на Сојузниот собор и Стопанскиот собор од 27 февруари 1964 година.

ПР бр. 43  
29 февруари 1964 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Согласно со одредбата од членот 8 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, Законот за претпријатијата за аеродромски услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61) се усогласува со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во него се вршат измени и дополненија, кои гласат:

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ

#### Член 1

Во Законот за претпријатијата за аеродромски услуги називот на законот се менува и гласи:

„Закон за искористување на воздухопловните пристаништа“.

#### Член 2

Членот 1 се менува и гласи:

„Воздухопловно пристаниште е аеродром отворен за јавен воздушен сообраќај, кое го сочинува потребниот копнен или воден простор со излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, кангарите, уредите и постројките и со други објекти наменети за излетување и слетување на воздухоплови и за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки.

Како воздухопловно пристаниште се подразбира и воен аеродром или дел на воен аеродром кој по дозвола од државниот секретар за народна одбрана е отворен за јавен сообраќај.“

#### Член 3

Членот 2 се брише.

#### Член 4

Членот 3 се менува и гласи:

„Воздухопловно пристаниште може да биде отворено за внатрешен воздушен сообраќај или за внатрешен и меѓународен воздушен сообраќај.“

#### Член 5

Во членот 4 се додава нов став 2, кој гласи:

„На претпријатијата за аеродромски услуги се применуваат општите прописи што важат за стопанските организации, ако со овој закон не е определено поинаку.“

#### Член 6

Членот 5 се менува и гласи:

„Искористувањето, одржувањето и изградбата на воздухопловно пристаниште за кое не е основано претпријатие за аеродромски услуги собранието на општината на чија територија е воздухопловното пристаниште ќе му го довери на претпријатие за аеродромски услуги од територија на друга општина, на претпријатие на воздушниот сообраќај или на друго претпријатие.“

#### Член 7

Членот 6 се менува и гласи:

„Условите и начинот за искористување, одржување и изградба на воздухопловното пристаниште

од членот 1 став 2 на овој закон или на одделни негови објекти, уреди и постројки се определуваат со договор склучен помеѓу државниот секретар за народна одбрана односно органот што ќе го овласти тој и претпријатието за аеродромски услуги или друго претпријатие што на тоа воздухопловно пристаниште врши аеродромски услуги.“

#### Член 8

Во членот 7 став 1 уводната реченица се менува и гласи:

„Претпријатието што искористува воздухопловно пристаниште е должно:“.

Во точката 1 зборот: „патеки“ се заменува со зборовите: „и други патеки, пристанишната платформа“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Претпријатието од ставот 1 на овој член може излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите и постројките и другите објекти на воздухопловното пристаниште да ги искористува само според нивната намена и во согласност со важечките прописи.“

#### Член 9

Во членот 8 став 1 зборовите: „за аеродромски услуги, друга стопанска организација, установа или општинскиот народен одбор, што“ се заменуваат со зборот: „што“,“

Во ставот 3 зборовите: „членот 13“ се заменуваат со зборовите: членот 12а ст. 1 и 2 и членот 13.“

#### Член 10

Чл. 9 и 10 се бришат.

#### Член 11

Во членот 11 став 1 зборовите: „општинскиот народен одбор на чие подрачје е“ се заменуваат со зборовите: „собранието на општината на чија територија е“.

Во ставот 2 зборот: „Два“ се заменува со зборот: „Две“, зборовите: „општински народни одбори“ — со зборовите: „општински собранија“, а зборот: „подрачјето“ — со зборот: „територијата“.

#### Член 12

Членот 12 се менува и гласи:

„Основната дејност на претпријатието за аеродромски услуги е одржување, реконструкција и изградба на воздухопловни пристаништа и прифаќање и отпремање воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште претпријатието за аеродромски услуги може да врши само ако ги исполнува посебните технички услови пропишани за тој вид дејност и ако располага со стручен кадар за вршење на таа дејност.“

#### Член 13

По членот 12 се додава нов член 12а, кој гласи:

„Прифаќањето и отпремањето на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште претпријатието за аеродромски услуги може со договор да му ги довери на домашен превозник.

Претпријатието за аеродромски услуги може со домашниот превозник да склучи договор за заеднички да прифаќаат и отпремаат воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Ако домашниот превозник со претпријатието за аеродромски услуги склучи договор за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште, тој за вршење на таа дејност мора да ги исполнува условите од членот 12 став 2 на овој закон.“

## Член 14

Членот 14 се брише.

## Член 15

Во членот 15 став 1 зборовите: „општинскиот народен одбор му го доверил“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание му го доверило“, а зборот: „подрачје“ — со зборот: „територијата“.

## Член 16

Во членот 16 зборот: „патеки,“ се заменува со зборовите: „и други патеки, пристанишната платформа,“.

## Член 17

Во членот 17 став 1 зборот: „патеки,“ се заменува со зборовите: „и други патеки, пристанишната платформа,“.

Во ставот 2 зборовите: „општинскиот народен одбор ѝ го“ се заменуваат со зборовите: „општинското собрание му го“, а зборовите: „стопанска организација или установа во смисла на членот 14 став 1“ — со зборовите: „претпријатието од чл. 5 и 15“.

## Член 18

Во членот 18 став 1 зборовите: „мешан аеродром“ се заменуваат со зборовите: „воен аеродром“.

Во ставот 2 зборовите: „мешаниот аеродром“ се заменуваат со зборовите: „воениот аеродром“.

## Член 19

Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи:

„Претпријатието за аеродромски услуги ги остварува средствата за своето работење од аеродромските надоместоци; од надоместоците за користење на воздухопловното пристаниште (пристанишна платформа и други делови) и уредите на него за продажба на погонско гориво и мазиво; од закупнините што превозниците, други работни организации, органи на управата и други корисници ги плаќаат за користење на деловните и други простории, како и од приходите од други дејности наведени во членот 13 на овој закон.“

## Член 20

Членот 20 се менува и гласи:

„Во аеродромските надоместоци спаѓаат:

- 1) надоместокот за користење на излетно-слетни патеки;
- 2) надоместокот за престој на воздухоплов;
- 3) надоместокот за прифаќање и отпремање на воздухоплов, патници, багаж и стоки;
- 4) надоместокот за користење на пристанишната платформа;
- 5) надоместокот од патниците.“

## Член 21

Членот 21 се менува и гласи:

„Надоместокот за користење на излетно-слетни патеки го плаќа воздухопловот за користење на излетно-слетните и други патеки, уредите и постројките што се користат при излетувањето и слетувањето на воздухоплов.“

Надоместокот за прифаќање и отпремање на воздухоплов, патници, багаж и стоки го плаќа превозникот на кој претпријатието за аеродромски услуги му врши прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Надоместокот за користење на пристанишната платформа го плаќа домашниот превозник од членот 12а на овој закон за користење на пристанишната платформа и другите делови на пристаништето за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Надоместокот од ставот 1 на овој член се плаќа во определен износ за секое излетување односно слетување, според тежината на воздухопловот.

Надоместокот од ставот 2 на овој член се плаќа за секое излетување односно слетување, според тежината на воздухопловот и според обемот на услугите што ќе се извршат при прифаќањето и отпремањето.

Надоместокот од ставот 3 на овој член се плаќа во определен износ за секое излетување односно слетување, според тежината на воздухопловот, ако не е договорено поинаку.

Како тежина на воздухопловот се зема бруто-тежината на воздухопловот назначена во исправите на воздухопловот.

Надоместокот од патниците го плаќа во определен износ секој патник што го користи воздухопловното пристаниште за укрцување во воздухопловот.“

## Член 22

Во членот 22 став 2 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар“.

## Член 23

По членот 22 се додава нов член 22а, кој гласи:

„Надоместокот за користење на воздухопловното пристаниште (пристанишната платформа и други делови) и уредите за продажба на погонско гориво и мазиво го плаќа работната организација што ги снабдува воздухопловите и другите потрошувачи со бензин и со друго погонско гориво и мазиво и за таа цел ја користи пристанишната платформа, другите делови на воздухопловното пристаниште и уредите на претпријатието што го искористува воздухопловното пристаниште.“

Надоместокот од ставот 1 на овој член се плаќа во определен износ на количините на продаденото погонско гориво и мазиво.

Височината на надоместокот се определува со договор помеѓу претпријатието што го искористува воздухопловното пристаниште и работната организација што ги снабдува воздухопловите и другите потрошувачи со погонско гориво и мазиво.“

## Член 24

Членот 23 се менува и гласи:

„Аеродромските надоместоци од членот 20 на овој закон не ги плаќаат домашните воени воздухоплови.“

## Член 25

Членот 24 се менува и гласи:

„Ако не е основано претпријатие за аеродромски услуги, приходите од членот 19 на овој закон му припаѓаат на претпријатието што го искористува воздухопловното пристаниште.“

## Член 26

Членот 25 се менува и гласи:

„Воздухопловно пристаниште може да се предаде на јавен сообраќај ако ги исполнува техничките и други услови што обезбедуваат безбедно излетување, слетување и престој на воздухоплови на воздухопловното пристаниште, како и посебните технички и други услови за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.“

Сојузниот сообраќаен инспекторат утврдува, по претходно прибавено мислење од Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, дали воздухопловното пристаниште ги исполнува условите од ставот 1 на овој член.“

## Член 27

По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи: „Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе пропише технички и други услови за изградба и одржување на објекти што обезбедуваат безбедно излегување, слетување и престој на воздухоплови на воздухопловното пристаниште; кои работи во смисла на овој закон се сметаат како прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште; посебни технички услови што мора да ги исполнува претпријатието што ги врши тие работи и услови што мораат да ги исполнуваат стручните кадри за вршење на тие работи.“

## Член 28

Во членот 26 ставот 1 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за сообраќај и врски, по претходно прибавено мислење од државниот секретар за народна одбрана, сојузниот секретар за внатрешни работи и сојузниот секретар за финансии, определува кои воздухопловни пристаништа се отворени за меѓународен јавен воздушен сообраќај.“

Во ставот 2 зборовите: „работите на народната одбрана“ се заменуваат со зборовите: „народна одбрана“, а зборот: „државен“ се брише.

## Член 29

Членот 27 се менува и гласи:

„Сојузниот секретар за сообраќај и врски го пропишува времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај.“

## Член 30

Членот 28 се менува и гласи:

„Надзорот над правилната примена на техниките и други прописи за безбедност на воздушната пловидба што се однесуваат на воздухопловните пристаништа и други аеродроми, освен воените, го врши Сојузниот сообраќаен инспекторат.“

## Член 31

Во членот 29 ст. 1 до 3 се менуваат и гласат:

„Во вршењето на надзор од членот 28 на овој закон, инспекторот на воздушниот сообраќај може, ако утврди дека состојбата на излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите и постројките што служат за излегување и слетување и за прифаќање и отпремање на воздухоплови е таква што да може да ја загрози безбедноста на воздухопловите и патниците, да нареди во определен рок да се извршат потребните работи или да се преземат потребните мерки заради отстранување на утврдените недостатоци.“

Ако работите или мерките наредени според ставот 1 од овој член не бидат извршени во определен рок, инспекторот на воздушниот сообраќај може да го забрани сообраќајот на воздухопловното пристаниште на полно или само за воздухопловите од определена тежина, додека состојбата на воздухопловното пристаниште е таква што да може да ја загрози безбедноста на воздухопловите и патниците.

Ако состојбата на патските, уредите, постројките и објектите од ставот 1 на овој член ја загрозува безбедноста на воздушниот сообраќај, инспекторот на воздушниот сообраќај мора, штом ќе ги утврди недостатоците, да го забрани сообраќајот на воздухопловното пристаниште.“

## Член 32

По членот 29 се додава член 29а кој гласи:

„Ако инспекторот на воздушниот сообраќај во вршењето на надзор најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување административно-казнена постапка односно пријава

до јавниот обвинител надлежен за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.“

Органот на кој му е поднесено барањето за поведување административно-казнена постапка односно пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело, е должен за исходот на постапката да го извести Сојузниот сообраќаен инспекторат.

Против решението за прекршок донесено по барањето на инспекторот за поведување административно-казнена постапка, жалба може да изјави и Сојузниот сообраќаен инспекторат.“

## Член 33

Во членот 30 ставот 1 се менува и гласи:

„Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба (во понатамошниот текст: Дирекцијата) ги врши работите во врска со спроведувањето и контролата на воздухопловите на воздушните патишта во воздушниот простор на Југославија и се грижи за техничките средства и уреди што служат за спроведување и контрола на воздухопловите.“

Во ставот 2 зборовите: „Секретаријатот на Сојузниот извршен совет“ се заменуваат со зборовите: „сојузниот секретар“, а зборовите: „сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии“ со зборовите: „сојузниот секретар за буџет и организација на управата“.

## Член 34

По членот 30 се додава нов член 30а, кој гласи:

„Со цел за безбедно спроведување на воздухоплови по воздушните патишта на Југославија, Дирекцијата ги одобрува редовите за летање или поединечните летови на воздухоплови.“

Дирекцијата привремено ќе го ускрати спроведувањето на воздухоплов од воздухопловното пристаниште или на воздухопловното пристаниште ако најде дека е состојбата на излетно-слетните патеки, уредите и постројките што служат за излегување или слетување на воздухоплови таква што при излегувањето односно слетувањето да може да биде загрозна безбедноста на воздухопловот.

Ако Дирекцијата привремено го ускрати спроведувањето на воздухоплов поради причините наведени во ставот 2 на овој член, таа е должна без одлагање по најбрз пат да го извести за тоа Сојузниот сообраќаен инспекторат, кој ќе ја утврди состојбата на излетно-слетните патеки, уредите и постројките што служат за излегување или слетување на воздухоплови и ќе донесе решение во смисла на членот 29 од овој закон или ќе дозволи излегување односно слетување на воздухопловот.“

## Член 35

По членот 30а се додава нова глава со шест нови членови, кои гласат:

## „III. Казнени одредби

## Член 30б

Со парична казна од 100.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатието што врши искористување на воздухопловно пристаниште:

1) ако излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите и постројките и други објекти на воздухопловното пристаниште ги искористува противно на нивната намена и важечките прописи (член 7 став 2);

2) ако отвори воздухопловно пристаниште за јавен воздушен сообраќај, а не е претходно утврдено дека тоа ги исполнува условите што обезбедуваат безбедно излегување, слетување и престој на воздухоплови на воздухопловното пристаниште (член 25 став 1);

3) ако отвори воздухопловно пристаниште за меѓународен јавен воздушен сообраќај, иако тоа за овој вид сообраќај не е определено (член 26 став 1);

4) ако затвори воздухопловно пристаниште или на кој и да било друг начин го оневозможи неговото користење во времето во кое тоа мора да биде отворено за јавен воздушен сообраќај (член 27).

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

#### Член 30в

Со парична казна од 100.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап превозник што прифаќа и отпрема воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловно пристаниште без договор склучен со претпријатието за аеродромски услуги за вршење на таа дејност (член 12а ст. 1 и 2).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

#### Член 30г

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие што прифаќа и отпрема воздухоплови, патници, багаж и стоки ако не ги исполнува посебните технички и други услови пропишани за тој вид дејност (член 12 став 2 и член 12а став 3).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

#### Член 30д

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие што искористува воздухопловно пристаниште, ако тарифата за вршење на аеродромските и други услуги не ја објави на вообичаен начин (член 8 став 2).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 3.000 динари до 20.000 динари.

#### Член 30е

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок претпријатие што врши искористување на воздухопловно пристаниште ако не ги одржува излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите, постројките и други објекти на воздухопловното пристаниште во состојба што ја бара безбедноста на излетувањето и слетувањето и престојот на воздухопловите на воздухопловното пристаниште (член 7 став 1 точка 1).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

#### Член 30е

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок претпријатие што врши искористување на воздухопловно пристаниште или превозник:

1) ако го оневозможи или го попречува вршењето на надзор на инспекторот на воздушниот сообраќај (член 28);

2) ако не постапи по наредбата на инспекторот на воздушниот сообраќај издадена врз основа на членот 29 став 1 на овој закон.

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

#### Член 36

Чл. 31, 32 и 33 се бришат.

#### Член 37

Во членот 34 на крајот на точката 2 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 3, која гласи:

„3) Наредбата за надоместоците за користење на воздухопловните пристаништа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/61).“

#### Член 38

Општинското собрание што искористува воздухопловно пристаниште преку свој орган или искористувањето ѝ го доверило на некоја установа, е должно во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да основе претпријатие за аеродромски услуги или да постапи според членот 6 од овој закон.

#### Член 39

Домашен превозник што на денот на влегувањето во сила на овој закон прифаќа и отпрема воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловно пристаниште, ќе ја врши таа дејност додека претпријатието за аеродромски услуги или друго претпријатие што го искористува тоа воздухопловно пристаниште не се оспособи за таа дејност односно додека тоа претпријатие, во смисла на членот 13 од овој закон, не му довери да ја врши таа дејност.

#### Член 40

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да донесе прописи за утврдување на вредноста на основните средства што се пренесуваат врз претпријатијата за аеродромски услуги или други претпријатија што искористуваат воздухопловно пристаниште, а кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не се проценети според важечките прописи.

#### Член 41

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина да го утврди пречистениот текст на Законот за претпријатијата за аеродромски услуги.

#### Член 42

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

### 148.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 февруари 1964 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата, што се формираат според членот 7 став 1 на Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година, му се доделува на сојузниот буџет за 1964 година износот од 2.000 милиони динари за регреси во областа на трговијата.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се употребат за учество на федерацијата во давањето на регрес за лигнит и мрк јаглен испорачан за потребите на широката потрошувачка во 1964 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 89  
29 февруари 1964 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседавач  
на Стопанскиот собор,  
Бранко Жемел, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Миљалко Тодоровиќ, с. р.

149.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 27 февруари 1964 година и на седницата на Стопанскиот собор од 27 февруари 1964 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОТВРДА НА СТАТУТОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Статутот на Југословенската заедница на осигурувањето се потврдува.

Сојузна скупштина

АС бр. 42  
29 февруари 1964 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседавач  
на Стопанскиот собор,  
Бранко Жежељ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

150.

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

### У Р Е Д Б А

#### ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА И НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО РАБОТАТ НА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА ВО ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И УСТАНОВИ

##### Член 1

На јавните службеници што се наоѓаат на служба во органите на управата во областа на народната одбрана на републиките, покраините, околиите и општините, како и на службениците што работат исклучиво на работи на народната одбрана во другите органи на управата и установи, им припаѓа од 1 јануари 1964 година посебен додаток во износ до 12.000 динари месечно.

##### Член 2

Височината на посебниот додаток пропишан со оваа уредба се определува според природата и значењето на работата, стручната спрема и годините на службата поминати во вршење работи на народната одбрана.

##### Член 3

Посебниот додаток пропишан со оваа уредба се исплатува од претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана.

##### Член 4

Поблиски прописи за определувањето и начинот на исплата на посебниот додаток пропишан со оваа уредба донесува Државниот секретаријат за народна одбрана.

##### Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за посебниот додаток на службениците на органите на управата на народната одбрана и на службениците што работат на работите на народната одбрана во другите

органи на управата и установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/60 и 24/61).

##### Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 24  
24 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

151.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 6/62, 11/62 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

### У Р Е Д Б А

#### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

##### Член 1

Во тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62, 53/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/63, 20/63, 23/63, 30/63, 44/63, 51/63, 52/63 и 7/64) во делот II од Тарифата во тар. број I во забелешката 2 на крајот на одредбата под д) точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под f), која гласи:

„f) кога моторниот бензин и дизел-горивото (плинско масло) се продаваат за потребите на странски дипломатски претставници, под услов на реципроцитет.

Сујузниот секретаријат за финансии ќе го определени начинот на кој ќе им се продава моторен бензин и дизел-гориво (плинско масло) на странски дипломатски претставници без плаќање данок.“

##### Член 2

Оваа уредба влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 23  
26 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

152.

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за измени и дополнења на Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/61), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИТЕ ВО КОИ КЕ СЕ ВРШИ ПРОВЕРУВАЊЕ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА ВНАТРЕШНАТА РАСПОДЕЛБА НА ТИЕ СРЕДСТВА СПОРЕД ПРИНЦИПИТЕ НА ДОХОДОТ

1. Во Одлуката за определување на органите во кои ќе се врши проверување на обезбедувањето на средства за работа на државните органи и на внатрешната распределба на тие средства според

принципите на доходот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/62) точката 3 се менува и гласи:

„3. Средствата за работа на државните органи на општините и околиците ги определува општинското односно околицкото собрание.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 25  
24 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

153.

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА**

1. Приходот што ќе го оствари Југословенската лотарија во 1964 година по сите игри на среќа, а кој со нејзиниот финансиски план за 1964 година е предвиден во износ од 10.000 милиони динари, се распределува, по одбивање на износот за исплата на згодитоците, и тоа:

1) на Југословенската лотарија 41,37%;  
2) на општествените организации од членот 26 на Законот за Југословенската лотарија 58,63%.

2. Ако приходот на Југословенската лотарија се оствари во износ поголем од износот предвиден со финансискиот план за 1964 година, за повеќе остварениот износ, по одбивање на згодитоците, дополнително ќе се утврдат процентите за распределба на Југословенската лотарија и општествените организации.

Процентите од ставот 1 на оваа точка ќе ги утврди Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата, во спогодба со управниот одбор на Југословенската лотарија, а во согласност со Сојузниот извршен совет.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 26  
24 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

154.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО**

1. Во Времената одлука за регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 4/54, 7/55, 56/55, 29/57 и 39/58) уште неукинатата одредба на точката I под б престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 22  
26 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

155.

Врз основа на членот 65 став 3 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63) и точката 2 од Одлуката за утврдување на премиите за извезени стоки и за услуги извршени за порачачи од странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

### НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ ПРИ ЧИЈ ИЗВОЗ КЕ СЕ ДАВААТ ПРОПИШАНИТЕ ПРЕМИИ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ДЕВИЗИ**

1. Во Наредбата за определување на видовите стоки и услуги при чиј извоз ќе се даваат пропишаните премии за остварените девизи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 18/61, 30/61 и 7/62) во точката 3 во гранката 115 (Обоена металургија) во текстот под 5 по зборовите: „оловен концентрат“ се додаваат зборовите: „и цинков концентрат“.

2. Во гранката 120 (Хемиска индустрија) текстот под 12 се брише, а во текстот под 13 зборовите: „маслото од жалфија, отпадоците од преработка на коски“ се заменуваат со зборовите: „маслото од жалфија, отпадоците од преработка на коски и сите видови вештачко губре“.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува на работите на извоз склучени од тој ден.

П. бр. 5010  
29 јануари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Никола Цуеровиќ, с. р.

156.

Врз основа на Одлуката за овластување сојузниот Државен секретаријат за работите на финансии да ги пропишува видовите и условите под кои можат предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка на стопанските организации да им се продаваат на граѓани и на граѓански правни лица („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/58), во врска со членот 104 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62), Сојузниот секретаријат за финансии издава

### НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ПРЕДМЕТИ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА**

1. Во Наредбата за условите за продавање определени видови предмети од основните средства и од средствата на заедничката потрошувачка на

граѓани и на граѓански правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/58) во точката 1 став 2 на крајот на одредбата под 4 точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава одредба под 5, која гласи:

„5) патнички автомобили.“

2. Во точката 2 ставот 1 се менува и гласи:

„2. Предметите од точката 1 став 2 под 1, 2, 3 и 5 на оваа наредба можат да им се продадат на граѓани и граѓански правни лица ако продавањето на тие предмети на стопанските организации или на општествените правни лица не успеало по пат на јавно наодавање или на друг начин определен според одредбите од членот 99 на Законот за средствата на стопанските организации (наодавање по пат на писмени понуди, непосредна погодба, оглашување во дневниот печат или на друг вообичаен начин ако се во прашање предмети од помала вредност).“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Патнички автомобили можат под условите од ставот 1 на оваа точка да им се продадат на граѓани и граѓански правни лица само по пат на јавно наодавање по објавениот оглас во дневниот печат. Почетната цена на патничките автомобили за јавно наодавање ја определува стручната комисија според прометната цена на тие автомобили на домашниот пазар во моментот на нивната продажба.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5/2-410-5  
22 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Киро Глигоров, с. р.

157.

Врз основа на членот 7 став 2 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) и точката 3 од Одлуката за давање регрес за греж во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за индустрија издава

## НАРЕДБА

### ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ЗА ГРЕЖ ВО 1964 ГОДИНА

1. Регресот од точката 1 на Одлуката за давање регрес за греж во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) го остваруваат следните производители на домашен греж (филандите):

- 1) Свиларски комбинат „Нонча Камишова“, Титов Велес;
- 2) Индустрија природне свиле, Панчево;
- 3) Индустрија природне свиле „Напредак“, Нови Кнежевац;
- 4) Претпријатие за производство на свила, Гевгелија.

2. Производителите на домашен греж (филандите) од точката 1 на оваа наредба (во понатамошниот текст: корисниците на регресот) го остваруваат регресот со поднесување барање за регрес преку Пословно удружење произвођача природне свиле и памука во Белград (во понатамошниот текст: Здружението).

3. Кон барањето за регрес корисниците на регресот прилагаат:

1) фактура односно препис на фактурата или на интерниот документ за продадените и испорачани количини на греж;

2) доказ за извршената испорака на греж;

3) пресметка на регресот, со податоците за износот на регресот по единица мера и за вкупната количина на продадениот и испорачан греж.

4. Врз основа на барањата за регрес поднесени од корисниците на регресот, Здружението составува, по извршената контрола на документацијата од точката 3 на оваа наредба, збирно барање за регрес и го поднесува на Филијалата на Народната банка 101-14 во Белград, како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство.

Кон збирното барање за регрес Здружението прилага збирна спецификација, која содржи:

1) назив и место на корисникот на регресот;

2) назив на филијалата на Народната банка како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство кај која корисниците на регрес имаат жиро-сметка;

3) број на жиро-сметката на корисникот на регресот;

4) податоци за продадените и испорачани количини на греж изразени во килограми — за секоја филијанда посебно;

5) назначување на износот на регресот по единица мера и за вкупната количина на продадениот и испорачан греж — за секоја филијанда посебно;

6) документацијата од точката 3 на оваа наредба.

5. Корисниците на регресот се должни барањата за регрес со документацијата од точката 3 на оваа наредба да му ги достават на Здружението до 20-иот ден во месецот за изминатиот месец.

6. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека збирното барање за регрес во поглед на пресметувањето и потполноста на документацијата е исправно, го одобрува износот на регресот во корист на жиро-сметката на корисникот на регресот, а на товар на сметката бр. 630-33 — Регрес за греж.

7. Службата на општественото книговодство може да врши исплати на регресот на товар на сметката од точката 6 на оваа наредба само до износот одобрен со сојузниот буџет за исплатување на регресот за греж.

8. Ако кон барањето за регрес се прилагаат преписи на изворни документи (фактури, потврди и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на регресот, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка кој се поднесува на увид да назначи дека е регресот исплатен.

9. Корисниците на регресот се должни во своето книговодство да водат уредна и ажурна евиденција за остварениот регрес за греж.

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-443/3  
22 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за индустрија,  
Филип Бајковиќ, с. р.



158.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија утврдува

### ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА НА СТОКИТЕ ЗА КОНТИНГИТИРАН УВОЗ

1. Во Листата на стоките за контингентиран увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/64) во точката 1 под а) текстот на редниот број 18 се менува и гласи:

„18) казеински, нитро и анилински бои за кожа; директни обични и директни постојани бои; кисели бои обични и хром-кисели бои; бои за полужолна; сулфурни бои.“

2. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5020  
29 февруари 1964 година  
Белград

Сојузен секретар  
за надворешна трговија,  
Никола Цуверовиќ, с. р.

159.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА КОЖА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот Југословенски стандард:

Готова кожа. Поставна кожа од увезена кожа од мерино овци — со хромово и растениско штавење — JUS G.B1.076

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение ќе се применува од 1 април 1964 година.

Бр. 24-1546/1  
26 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

160.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот Југословенски стандард:

Физикални испитувања на гумата.  
Испитување на отпорноста спрема абење на вулканизирана природна или синтетичка гума. Метода според Шопер (Schopper) — — — — JUS G.S2.301

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение ќе се применува од 1 април 1964 година.

Бр. 24-1544/1  
26 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

161.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот Југословенски стандард:

Производи од гума. Гумени црева без влошка.

Црева за преточување пијалоци JUS G.C6.030

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1964 година.

Бр. 24-1545/1  
26 февруари 1964 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

## ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

### СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 6 од 15 февруари 1964 година објавува:

Упатство за престанок на важењето на Посебните упатства за препишување на матичните книги (книги на родените, венчаните и умрените) што се водени на подрачјето каде не постоеле државни матични книги;

Решение за дополнување на Решението за назначување постојани судски вештаци.

Во бројот 7 од 22 февруари 1964 година објавува:

Измена и дополнување на I конкурс за давање инвестициони кредити од средствата определени за унапредување на развитокот на стопански неразвиеното подрачје на СР Србија (без АКМО) за изградба, проширување и реконструкција на капацитетите на преработувачката индустрија;

Договор за социјално осигурување на естрадните изведувачи на уметнички програми од територијата на СР Србија;

**НАРОДНЕ НОВИНЕ  
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА**

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 4 од 6 февруари 1964 година објавуваат:

**Закон** за Уставниот суд на Хрватска;

**Закон** за распределба на приходите од заедничките извори на приходите;

**Закон** за буџетот на СР Хрватска за 1964 година;

**Заклучок** на Просветно-културниот собор на Саборот;

**Упатство** за постапката за контрола на цените во прометот на мало;

**Исправка** во текстот на Одлуката за привремено финансирање на потребите на СР Хрватска за јануари и февруари 1964 година и во текстот на Одлуката за учество на СР Хрватска во кредитирањето на луката Риека.

Во бројот 5 од 13 февруари 1964 година објавуваат:

**Одлука** за основање Законодавно-правна комисија;

**Одлука** за основање Комисија за стручно образование;

**Одлука** за избор и именување членови на Законодавно-правната комисија;

**Уредба** за Дирекцијата на заедничките служби на републичките органи;

**Одлука** за дополние на Одлуката за определување на местата кои се сметаат за градови и населби од градски карактер според Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште;

**Одлука** за определување на стопите на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додатокот на деца за 1964 година;

**Одлука** за основање сигурносна и валоризациона резерва на фондот на инвалидското и фондот на пензиското осигурување и за определување на процентите за издвојување на приходите од основните придонеси за тие резерви.

**УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА**

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 2 од 23 јануари 1964 година објавува:

**Уредба** за определување на управниот орган, надлежен за изведување определени управни работи во областа на поставањето и работата на емисионите радио-станции;

**Решение** за разрешување и именување помошник секретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство и за именување помошник директор на Заводот на СР Словенија за стопанско планирање;

**Решение** за именување членови на Советот на Заводот за испитување на материјали и конструкции и за определување на организациите што избираат по еден член за советот на тој завод;

**Решение** за разрешување и именување член на Советот на Вишата домаќинска школа во Гробље при Домжалце;

**Решение** за разрешување на главниот директор на Електростопанската заедница на Словенија.

Освен тоа објавува општи акти на самоуправните организации, и тоа:

**Заклучок** за измена на Заклучокот за определување на делот од придонесот за инвалидско осигурување што им припаѓа на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците за трошоците за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди на трудот;

**Заклучок** за измена на Заклучокот за височината на режискиот додаток за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување, за определување на детскиот додаток и задолжителното здравствено реосигурување во 1963 година;

**Заклучок** за определување на делот од придонесот за инвалидско осигурување кој им припаѓа во 1964 година на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците за трошоците за професионална рехабилитација и запослување на инвалиди на трудот;

**Заклучок** за определување на придонесот за здравствена заштита на пензионерите во 1964 година;

**Заклучок** за определување на придонесот за здравствено осигурување на уживателите на социјални потпори за 1964 година;

**Заклучок** за височината на режискиот додаток за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување, за определување на детскиот додаток и задолжителното здравствено реосигурување во 1964 година.

Во бројот 3 од 30 јануари 1964 година објавува:

**Решение** за измени и дополненија на Решението за основање Завод за рехабилитација на инвалиди;

**Наредба** за осигурување на земјиштето во Трента;

**Наредба** за контрола на цените и тарифите за превоз на патници и стоки во јавниот друмски сообраќај.

Од општите акти на самоуправните организации објавува:

**Заклучок** за измени и дополненија на Заклучокот за определување на ризиците, условите и надоместоците, како и на премиската тарифа во задолжителното здравствено реосигурување.

Во бројот 4 од 6 февруари 1964 година објавува:

**Наредба** за прогласување на Нотрањски Снежник за природна реткост.

**СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА**

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 5 од 31 јануари 1964 година објавува:

**Општествен план** на Босна и Херцеговина за 1964 година;

**Закон** за насочување на средствата на фондосите на СР БиХ во 1964 година;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за распределба на приходите од заедничките извори;

**Закон** за Буџетот на СР БиХ за 1964 година;

**Закон** за сместување деца во други фамилии;

**Закон** за пренесување работите на цивилната заштита од надлежноста на органите на управата надлежни за внатрешни работи во надлежност на органите на управата надлежни за работите на народната одбрана;

**Закон** за највисоката граница на стопата на основниот придонес за здравствено осигурување;

**Закон** за определување на гранките, групите и подгрупите на стопанските дејности во кои може да се определи додаен придонес за здравствено осигурување;

**Закон** за определување на гранките на стопанските дејности во кои може да се определи додаен придонес за инвалидско осигурување;

**Закон** за највисоката стопа на придонесот на земјоделскиот приход и за највисоката граница на личниот придонес за здравствено осигурување на земјоделците во 1964 година;

**Закон** за измена на Законот за гробиштата и гробовите на југословенски борци.

Во бројот 6 од 14 февруари 1964 година објавува:

**Одлука** за подигање споменик во Сараево;

**Одлука** за уредување на зградата во Мркоњик-Град во која е одржано I заседание на Земското антифашистичко собрание на народното ослободување на Босна и Херцеговина како спомен музеј;

**Одлука** за определување четиригодишен мандат на половината судии на Уставниот суд на Босна и Херцеговина;

**Одлука** за измени на Одлуката за основањето, укинувањето, седиштето и територијалната надлежност на околицките и окружните судови;

**Одлука** за избор и разрешување на судии;

**Одлука** за избор на членови на Управниот одбор на Републичкиот општествен фонд за школство;

**Одлука** за одобрување на завршната сметка на Републичкиот инвестиционен фонд за 1962 година;

**Одлука** за измена и дополнување на Одлуката за именување членови на Републичката комисија за избор на републички пратеници;

**Решение** за именување определен број членови на Собранието на Републичката заедница на осигурувањето во Сараево;

**Правилник** за измени и дополненија на Правилникот за условите за основање установи за стручно образование и за минималните барања за давање општопризнаени степени на стручно образование;

**Правилник** за заедничките служби потребни за работа на Извршниот совет и определени републички органи на управата;

**Правилник** за службената облека на членовите на посадата на моторни возила во друмскиот сообраќај;

**Правилник** за означување на станиците и столбјашката во друмскиот сообраќај;

**Упатство** за легитимацијата на инспектор на друмскиот сообраќај;

**Одлука** за стопата на придонесот за здравствена заштита на лицата што примаат пензии или инвалиднини од странски носители на социјално осигурување и за начинот на пресметување и плаќање на придонесот;

**Исправка** на Правилникот за начинот и условите за здобивање со степенот на стручно образование на квалификуван и висококвалификуван возач на моторни возила во друмскиот сообраќај на практична работа во стопански организации.

#### СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Службен весник на Социјалистичка Република Македонија во бројот 2 од 29 јануари 1964 година објавува:

**Општествен план** на Социјалистичке Република Македонија за 1964 година;

**Закон** за насочување и употреба на средствата на Републиката;

**Закон** за именување и дополнување на Законот за утврдување учеството на околиците и општините во заедничките приходи и висината на дотациите на околиците;

**Закон** за Буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1964 година;

**Одлука** за укинување на Одлуката за надоместок на трошоците на службениците на републичките органи и установи кои поради земјотресот во Скопје живеат одделно од своите семејства.

Во бројот 3 од 5 февруари 1964 година објавува:

**Уредба** за основање Дирекција за згради на Извршниот совет;

**Одлука** за разрешување и именување претседатели и членови на одборите на Извршниот совет;

**Одлука** за именување претседател на Комисијата за помилувања на Извршниот совет;

**Решение** за разрешување и именување член на Комисијата за одликувања на Извршниот совет;

**Решение** за разрешување и именување членови на Советот на Радио-телевизија — Скопје;

**Решение** за именување членови на советот на заводот за техничка помош — Скопје;

**Наредба** за преземање мерки за заштита на добиток од заразните болести во 1964 година;

**Правилник** за вршење надзор над стручната работа на здравствените установи со прегледи и за посебните награди на стручните лица за вршење на преглед;

**Одлука** за бројот на членовите на Собранието на Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците.

Во бројот 4 од 12 февруари 1964 година објавува:

**Решение** за свикнување на првата седница на Собранието на Републичката заедница за здравствено осигурување на земјоделците;

**Решение** за разрешување и назначување помошник на републички секретар;

**Решение** за назначување директор на Дирекцијата за згради на Извршниот совет;

**Наредба** за престанок на важноста на наредбите за одредување маржи во трговијата на големо;

**Упатство** за постапката на контролата на цените во прометот на мало.

#### СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црна Горе во бројот 1 од 15 јануари 1964 година објавува:

**Општествен план** на Социјалистичка Република Црна Гора за 1964 година;

**Закон** за Буџетот на Социјалистичка Република Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1964 година;

**Закон** за учеството на општините во заедничките приходи и за височината на дотациите на општините;

**Одлука** за определување избрани судии на Уставниот суд на Црна Гора на кои мандатот им трае четири години;

**Одлука** за определување бројот на судиите во Окружниот стопански суд во Титоград;

**Одлука** за изборот на еден судија на Окружниот стопански суд во Титоград;

**Решение** за укинување на Студентскиот дом на Вишата педагошка школа во Цетиње и на Домот на Учителската школа во Никшиќ;

**Решение** за основање Дом на Педагошката академија во Никшиќ.

Во бројот 2 од 22 февруари 1964 година објавува:

**Правилник** за полагање завршен испит во гимназија;

**Наредба** за определување одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените на големо;

**Упатство** за постапката за контрола на цените во прометот на мало;

**Исправка** на Одлуката за должностите и овластувањата на ревизионо-инструкторската служба на Републичкиот завод за социјално осигурување — Титоград.

Во бројот 3 од 5 февруари 1964 година објавува:

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за основање Геолошки завод на НР ЦГ;

**Решение** за именување управен одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

**Решение** за именување управен одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата;

**Решение** за именување управен одбор на фондот за доделување на Његошевата награда;

**Решение** за именување управен одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност;

**Правилник** за измена на Правилникот за височината на посебниот додаток за санитарните инспектори.

## СОДРЖИНА:

	Страна
145. Указ за прогласување на Законот за ослободување од плаќање на придонесот од доходот на стопанските организации за дејноста производство на предмети од прачки — — — — —	225
146. Указ за прогласување на Законот за исплата на еднократен додаток на уживателите на општ инвалидски додаток — — — — —	225
147. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за претпријатијата за аеродромски услуги — — — — —	225
148. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	229
149. Одлука за потврда на Статутот на Југословенската заедница на осигурувањето — — — — —	230
150. Уредба за посебниот додаток на службениците на органите на управата во областа на народната одбрана и на службениците што работат на работите на народната одбрана во другите органи на управата и установи — — — — —	230
151. Уредба за дополние на Тарифата за данокот на промет — — — — —	230
152. Одлука за измена на Одлуката за определување на органите во кои ќе се врши проверување на обезбедувањето на средства за работа на државните органи и на внатрешната расподелба на тие средства според принципите на доходот — — — — —	230
153. Одлука за утврдување на процентите за распоредена на приходот на Југословенската лотарија — — — — —	231
154. Одлука за престанок на важењето на Времената одлука за регресите во стопанството — — — — —	231
155. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување на видовите стоки и услуги при чиј извоз ќе се даваат пропишаните премии за остварените девизи — — — — —	231
156. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за условите за продавање определени видови предмети од основните средства и од средствата на заедничката потрошувачка на граѓани и граѓански правни лица — — — — —	231
157. Наредба за примена на Одлуката за давање регрес за греж во 1964 година — — — — —	232
158. Измена на Листата на стоките за континентиран увоз — — — — —	233
159. Решение за југословенскиот стандард од областа на индустријата на кожа — — — — —	233
160. Решение за југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума — — — — —	233
161. Решение за југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума — — — — —	233

Издавач: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград